



The Power to Surprise

# CEED

Моделска година 2020



## АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК

LX REFERENCE 1	Мотор	Менувач	Цена	Акциски попуст	Дополнителен попуст	Акциска цена
1.0 T-GDi 120 KS	Бензин	МТ6	1.109.310 МКД 17.950 EUR	123.600 МКД 2.000 EUR	61.800 МКД 1.000 EUR	923.910 МКД 14.950 EUR

Доплата за металик боја: 350 EUR (21.630 МКД)

Ценовникот важи од 01.12.2012 до 31.12.2020. Цените важат за модели од лагер и се со пресметан ДДВ.

KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.





The Power to Surprise

# CEED

Моделска година 2020

## Пакет на опрема LX REFERENCE 1

### Безбедност:

- ESC-систем за контрола на стабилизација на возилото со вклучени: EBD-ABS-контрола на силата на сопирање и спречување на блокирање на тркалата при ненадејно сопирање
- HAC-помош при тргнување на нагорнина
- FCA - систем за избегнување на фронтален удар
- LKAS - систем за одржување на возилото во лента
- DAW - предупредување за замор кај возач
- HBA - автоматска регулација на долги светла
- TPMS - контрола на притисок во пневматиците
- 6 Воздушни перничииња
- Централно далечинско заклучување со аларм
- Задни сензори за паркирање со звучна и визуелна сигнализација
- Задна камера за паркирање
- Безбедносни појаси подесиви по висина
- ISOFIX за детско седиште
- Сигурносна брава на задните врати

### Удобност:

- Мануелен клима уред
- Управувач и рачка од менувач обложени со кожа
- Темпомат и ограничувач на брзина
- Аудио систем со 8" дисплеј осетлив на допир со поддршка за Android Auto и Apple CarPlay, USB+AUX+6 звучника
- Аудио команди на управувач
- Bluetooth конекција за поврзување со телефон
- Патен компјутер
- Електрика на предни и задни стакла
- Електрика на ретровизори со греење
- Управувач подесив по висина и длабочина
- Висинско подесување на возачко седиште
- Потпирачи за глава подесиви по висина напред и назад
- Држач за чаши на централна конзола
- Потпирач за рака на централна конзола со кутија
- Делива задна клупа 60:40
- Полица во багажен простор
- Помошно резервно тркало

### Надворешност:

- Дневни LED светла
- Предни и задни светла за магла
- Тонирани стакла
- Челични тркала 205/55R16

